

## **1ви МАЈ ВО БУДИМПЕШТА со ВИЕНА**

### **1 ден (27.04.2018 - петок ) - СКОПЈЕ - БУДИМПЕШТА**

Состанок со групата, на паркингот пред ВИП хотел во договорено време.Тргување од Скопје. Ноќно возење преку Србија со попатни паузи за одмор и царински формалности.

### **2 ден (28.04.2018- сабота ) – БУДИМПЕШТА**

Пристигнување во Будимпешта во утринските часови. Следува разглед на градот со локален водич: плоштадот на хероите, Парламентот, Кралската палата, ата, Рибарската тврдина, Цитаделата, црквите Св. Стефан и Св. Матеј, улиците: Андраши, Ракоци и Ваџи, мостовите на Дунав. Сместување во хотел. Слободно време.

Вечерта крстарење со брод по Дунав (факултативно). Враќање во хотел. **Ноќевање.**

### **3 ден (29.04.2018 – недела) - БУДИМПЕШТА – ВИЕНА**

Појадок. По појадокот слободно време за индивидуални прошетки низ Будимпешта или можност за целодневна факултативна посета на Виена. Панорамски разглед на градот: плоштадот Рингштрасе, Операта, Парламентот, општината Ратхаус, Музејот на модерна уметност, градската палата, Универзитетот, палатата Белведере, Катедралата Св. Стефан, Зимскиот дворец Хофбург...Слободно време за индивидуални прошетки низ центар.

Заминување кон еден од најголемите трговски центри во Европа – “Сити суд” <http://www.scs.at>. Слободно време за шопинг. Враќање кон Будимпешта. **Ноќевање.**

### **4 ден (30.04.2018 – понеделник ) БУДИМПЕШТА – СЕНТ АНДРЕА – СКОПЈЕ**

Појадок. После појадокот, напуштање на хотелот и упатување во факултативна посета на живописното гратче **Сент Андреа**, во близината на Будимпешта, во кое се негуваат старата архитектура и народни ракотворби, богато со голем број винотеки, рибни ресторани, музеи, галерии и цркви. Враќање во Будимпешта и можност за факултативна посета на Тропикариум<http://www.tropicarium.hu>.По договор со представникот, поаѓање за Скопје.Ноќно патување преку Србија, со попатни паузи за одмор и царински формалности.

### **5 ден (01.05.2018 – понеделник ) СКОПЈЕ**

Пристигнување во Скопје во утринските часови.

## **ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ - 99€ (6.138 ден.)**

### **Во цената на аранжманот е вклучено :**

- Превоз со високотуристички автобус на дадените дестинации,
- Сместување во хотел во Будимпешта на база 2 ноќевања со појадок,
- Професионален туристички придружник од агенцијата,
- Организација и реализација на аранжманот

### **Во цената на аранжманот не е вклучено :**

- факултативи

- Влезници за музеи и културно – историски споменици
- Патничко осигурување

#### **ФАКУЛТАТИВИ :**

- Разглед на Будимпешта со локален водич – задолжителна факултатива, уплата во агенција - 10 €
- Крстарење со брод по Дунав – 15 €
- Вечера во ресторан – чарда - 30 €
- Посета на Виена ,разглед и шопинг центар – 35 € (минимум 30 патника за реализација на факултативата)
- Посета на Тропикариум (трансфер и влезница) – 15 €
- Посета на Сент Андреа - 10 €

#### **ОПШТИ НАПОМЕНИ:**

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 45 патника
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Задолжително пријавување за факултативите до 15.03.2018 и минимум пријавени патници за реализација: 30